

Наслов на активноста		<u>Како разводот влијае на тебе</u>	
Времетраење (ориентационо)	06 минути	Одделение	VII
Цели и очекувани исходи:	Учениците ќе можат да : <ul style="list-style-type: none"> - да ги изразат своите чувства без употреба на зборови - да се запознаат со различни техники за цртање 		
Потребни материјали:	<ul style="list-style-type: none"> - хартија - молив - боици 		
Детален опис на активноста:	Воведни активности:	<p>Многу деца не можат да ги изразат своите чувства со зборови, така да цртањето е уште еден начин за опишување на сопствените чувства. Навистина е полесен начин децата да покажат како се чувствуваат внатре.</p> <p>Објаснете им на учениците неколку примери на методи за цртање и дозволете им да ја изберат техниката на цртање што им помага полесно да ги отсликаат своите емоции.</p>	
	Главна активност:	<p>На почетокот на оваа активност, објаснете дека главна цел е да размислат за развод и за нивните чувства. – Како се чувствуваат? Како се справуваат?</p> <p>Дајте им доволно време да извлечат сè што се чувствуваат, што разводот има променето во нивниот живот, поттикнете ги да бидат отворени колку што е можно и сето тоа да го пренесат на листот хартија .</p>	
	Завршна активност:	<p>По активностите за цртање, поставувајте конкретни прашања и охрабнете ги учениците да објаснат што нацртале и зошто. Прашањата можат да вклучуваат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Како се чувствуваат додека изразуваат сопствени чувства иако цртате? - Зошто одлучивте да ја користите оваа техника на цртање? - Дали е подобро да зборувате за лични проблеми преку цртање? - Која боја отсликува поубави ситуации? - Дали мислите дека цртежот може да биде добар начин за изразување на чувствата? - Дали сметате дека имате нешто корисно придобиено од оваа лекција? <p>Оделете 10 минути за презентирање на детските слики пред целата група, тие можат да поставуваат прашања меѓусебно.</p>	
Забелешка-			